

ПРИЛОГ

Документ на Универзитетот „МАЈКА ТЕРЕЗА“ во Скопје

Универзитет „МАЈКА ТЕРЕЗА“ во Скопје  
Улица „Борис Трајковски“ бр. 1  
Скопје 1000, Северна Македонија

0902-32971

08.03.18

Републичка Македонија  
Министерство за животната средина  
Информативна и промоциска агенција  
СКОПЈЕ

08.03.2018

08 159027

Барање за добивање на средства од

Програмата за инвестирање во животната средина за 2018 година

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЕКТОТ

Наслов на проектот: <b>ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА ( ПОЧВА )</b>	Доставен на: 08/03/2018
Проектна област: Поттикнување на образовни, истражувачки и развојни студии, програми, проекти и други слични активности за заштита и унапредување на животната средина и природата во износ од 6.000.000,00 денари	Времетраење на проектот: 3 месеци Почеток на проектот Април Краен рок Јуни
Потребна сума со ДДВ 400.000,00 МКД	

1.1 Вид на проект

	Обележете	Обележете
Изработка на Физиологични студии		Спроведување на научно истражувачки активности <input checked="" type="checkbox"/>
Изработка на Идеен проект		Спроведување на образовни активности <input checked="" type="checkbox"/>
Изработка на Главен проект		Спроведување на активности во областа природа и биодиверзитет
Припрема на документи за оценка на влијанието врз животната средина		Изработка на студија или друг тип на документ
Реализација на инвестиционен проект - набавка на опрема или материјали		Обука и кампање за подигање на јавната свест <input checked="" type="checkbox"/>
Реализација на инвестиционен проект - градежни работи		Поттикнување на воннастарни активности
Друго (наведи)		Друго (наведи)

2. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ

Име на барателот	УНИВЕРЗИТЕТ "МАЈКА ТЕРЕЗА" во Скопје
Адреса на барателот	12 Ударна Бригада 2а/7-ми спрат, 1000 Скопје
Одговорно лице за проектот	Даниела Димовска
Функција на одговорно лице во проектот	Доцент
Телефон/факс	+389 71 682919
E-mail	daniela.dimovska@unt.edu.mk, ddimovska1@gmail.com
Даночен број на барателот	
Број на сметка на барателот	100000000063095 smetka na buxetski korisnik 160016267778815
Име на банка	NBRM

### 3. ПОДАТОЦИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ

Учесници во проектот и целни групи	
Организација одговорна за имплементација на проектот	УНИВЕРЗИТЕТ "МАЈКА ТЕРЕЗА" во Скопје
Останати учесници во проектот (заинтересирани страни)	Студенти од 18 до 25 години, кои ќе составуваат анкети, организираат советување и информирање на граѓаните од сите возрасни групи
Договори за соработка/ партнерство	/
Целни групи опфатени со проектот	Ученици во основно, средно и универзитетско образование и наставен кадар, како и граѓани од единиците на локална самоуправа
Мислење на заинтересираните учесници	

#### 4. ПРЕДЛОГ ПРОЕКТ

##### **Вовед**

Состојба на животната средина / осетливост:

Зачувувањето на животната средина треба да биде еден од главните приоритети на целокупното општество. Здравите навики и грижата за растителниот и животинскиот свет околу нас треба да биде навика и култура на живеење на секој поединец. Навиките се формираат од мали нозе, па затоа нашите активности започнуваат од најмалите па се до сите двигатели во општеството со цел постигнување на здрава и квалитетна животна средина. Рационалното искористување на природните ресурси овозможува нивно подолготрајно користење, па оттука и потребата да се утврди сегашната состојба на ресурсите и да се конкретизираат мерки со кои ќе се забави нивната деградација. Со цел да се утврди сегашната состојба на почвата и присуството на органска материја, како и макроелементи, значајни за животот на растенијата и човекот предвидено е да се земат 100 почвени проби кои ќе бидат земени од населените места во општината Липково, и на база на добиените резултати ќе се дадат насоки за збогатување на почвите со органска материја и подобрување на нејзиниот квалитет. Анализите ќе бидат направени во акредитирана лабораторија за почви.

Индустриско -технолошкиот развој, брзиот развој во земјоделството и нерационалното користење на земјоделските површини, се причина за високиот степен на загаденост на воздухот, почвата и водата во средината во која живееме. Имајќи ги во предвид податоците кои покажуваат дека концетрациите на штетни материји во воздухот, водата и почвата се над дозволените мерни граници, поттикнати сме за овој голем проблем да го алармираме кај децата,adolесцентите, студентите и сите граѓани да бидат еколошки активни и со јакнење на пошироката јавна свест да поставиме основа за иден позитивен развој на младите генерации.

Сегашна состојба / практика:

Проектот Защита на животна средина (почва) е за подигнување на свеста кај младите за значењето на природата, одржување на здрава и чиста животна средина. Со едукација и обука низ тематските работилници ќе се промовира здравиот активизам и будење на свеста за значењето на природата. Нејзините придобивки се значајни за здрав и среќен живот. Преку штампање на флаери граѓаните ќе се информираат за причините на загаденоста на почвата и потпочвените води. Целите на проектот ќе се остваруваат преку организирање на едукативни часови за вредноста на животната средина во основни и средни училишта со експерти од оваа дејност. Организирање на јавна дебата со експерти и од овие дејности и со граѓаните кои се опфатени од штетите. Ќе се направат и анализи на почвата за присуство на органска материја и макроелементи и ќе се даде мислење во зависност од културата која се одгледува. Ќе се изготвуваат и анкети за анализа на мислењето и мерките кои треба да се превземат.

##### **Оправданост на проектот**

Клучни проблеми	Основни причинители	Основни очекувани ефекти
Загадување на почвата	Интензивно користење на почвите	Правилно искористување на почвените ресурси
Загаденени потпочвените води	Користење на вештачки губрива и пестициди	Минимализирање на употребата на хемиски средства
Неправилна обработка на почвите	Предизвикување на деградација на почви	Превземање мерки за правилно обработка и искористување на почвата

##### **Значение на проблемот на животната средината (само за инвестиционен проект)**

Област (регион) / население на кое влијае загадувањето	Општина Липково
Вид / опасност од загадувањето	Загадување на почвата и потпочвените води, чии опасности потоа ја контаминираат храната, а тоа предизвикува последици врз здравјето на човекот и идните генерации.

#### 4.1 Опис на проектот

Проектни цели	Специфични проектни цели
Подигнување на еколошката свест кај децата	Едукација и обука за подигнување на еколошката свест
Афирмирање на еколошкиот активизам	Утврдување на сегашната состојба со природните ресурси анкетирање на целните групи.
Промовирање на природните ресурси	Утврдување на натамошните насоки на делување на младината
Активности за спроведување на проектот	Резултати од спроведување на проектот
1. Тематски работилници	Младите ќе бидат едуцирани за значењето на природата
2. Промовирање на природата	Креирање на позитивни и здрави навики, редовна посета во природа

3. Анкетирање на граѓани за моменталната состојба во природата	Утврдување на моменталната состојба и превземање на мерки за подобрување на условите во животната средина
4. Земање на почвени проби и анализа во акредитирани лаборатории	Утврдување на органска материја и N, P и K во почвата
5. Организирање на едукативни часови со експерти од оваа дејност.	Подигнување на свеста на граѓаните
6. Штампање на флаери	Информирање на граѓаните за штетите од загадување на почвата и потпочвени води

**Законски и сопственички прашања (само за инвестиционен проект)**

Сопственост на земјиште	
Одобренија/Дозволи	
Друга документација согласно закон	

**5. ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ**

Реден број	Активност	Број на месеци
1	<p>Припрема за активностите:</p> <p>Организирање на едукативни часови за вредноста на животната средина во основни и средни училишта со експерти од оваа дејност</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Избор и координирање на ученици, студенти</li> <li>- Подготовка на 3 тематски работилници и завршен настан</li> <li>- Подготовка на брошура</li> <li>- Припрема на пакет материјали за учесниците</li> <li>- Организирање на превоз</li> <li>- Организирање на храна</li> </ul>	1
2	<p>Организирање на тематски работилници</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Локација Општина Липково</li> <li>- Организирање на јавна дебата со експерти од оваа дејност и со граѓаните кои се опфатени од штетите на загадениот воздух, почва и вода</li> <li>- Земање на почвени проби од луѓе кои се занимаваат со земјоделие и нивно анализирање во акредитирана лабораторија за почва</li> <li>- Организирање на храна</li> <li>- Организирање на превоз</li> <li>- Координирање на активистите</li> </ul>	1
3	<p>Организирање на финален настан</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Локација Општина Липково</li> <li>- Дискусија со граѓаните и со експерти од оваа дејност како да стигнеме до подобрување на загадениот воздух, почва и вода</li> <li>- Дискусија за добиените резултати за квалитетот на почвите и мерки кои треба да се превземат за нивно подобрување</li> <li>- Штампање на флаери за да се информираат граѓаните</li> <li>- Организирање на храна</li> <li>- Организирање на превоз</li> <li>- Координирање на ученици</li> </ul>	1

**6. ПРЕГЛЕД НА БУЏЕТОТ ПОТРЕБЕН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ**


(да се пополни табелата само за оние трошоци кои ќе се спроведуваат во рамки на проектот)

Буџетска линија	Ед.мерка	Единечна цена	Вкупен број	Вкупно
<b>1. Трошоци за ангажирани лица</b>				
1.1 Координатор на проектот - Даниела Димовска	3	30.000,00	90.000,00	90.000,00
1.2. Асистент координатор – Нора Лимани	3	30.000,00	90.000,00	90.000,00
1.2 Консултант/експерт I- Азис Положани	3	30.000,00	90.000,00	90.000,00
1.3 консултант/експерт 2 – Сани Демири	3	30.000,00	90.000,00	90.000,00
1.4 консултант/експерт 3 – Миле Маркоски	3	15.000,00	45.000,00	45.000,00
1.5. Асистент на проект /секторски	3	15.000,00	45.000,00	45.000,00
1.6. Асистент на проектот/секторски	3	15.000,00	45.000,00	45.000,00

				<b>Вкупно 1:</b>	<b>495.000,00</b>
<b>2. Услуги за изработка на документација (само за инвестиционен проект)</b>					
2.1 Ангажирање на правно лице - Контабилист	3	2.000,00	6.000,00		6.000,00
2.2 Педолошки анализи на почвени проби	100	1.416,00	70.800,00		141.600,00
					<b>Вкупно 2:</b> <b>147.600,00</b>
<b>3. Градежни работи (само за инвестиционен проект)</b>					
3.1 Ангажирање на правно лице-Преведување	3	5.000,00	15.000,00		15.000,00
3.2 Ревизија на проектот	1	6.000,00	6.000,00		6.000,00
3.3 Лектура	1	3.000,00	3.000,00		3.000,00
					<b>Вкупно 3:</b> <b>24.000,00</b>
<b>4. Набавки (само за инвестиционен проект)</b>					
4.1 Ангажирање на правно лице					
4.2 Печатење на флаери	3	10.000,00	30.000,00		30.000,00
4.3 Транспорт до Општина Липково	6	4.500,00	27.000,00		27.000,00
4.4 Пакет: рекламен материјал	40	2.000,00	80.000,00		80.000,00
4.5 Храна за работилници	50	300,00	15.000,00		15.000,00
					<b>Вкупно 4:</b> <b>152.000,00</b>
<b>5. Јавни настани</b>					
5.1 Одржување на социјалните мрежи/телефони	1	10.000,00	10.000,00		10.000,00
5.2 Јавен настан 2					
					<b>Вкупно 5:</b> <b>10.000,00</b>
<b>6. Останати гроши (наведете кон)</b>					
6.1 Непредвидени	3	2.000,00	6.000,00		6.000,00
					<b>Вкупно 6:</b> <b>6.000,00</b>
<b>Вкупно трошоци <math>\Sigma</math> (вкупно 1 до 6):</b>					
					<b>Се вкупно</b> <b>834.600,00</b>

#### 7. ИЗЈАВА

Јас, овластено лице на **УНИВЕРЗИТЕТ "МАЈКА ТЕРЕЗА" во Скопје**, Азис Положани потврдувам дека за програмата/проектот/активноста Заштита на животна средина (почва) не е поднесено или одобрено друго барање за доделување на средства до друг орган на државна управа или друг извор на финансирање.



(Потпис и печат на  
овластено лице)

MARRJA E MOSTRAVE MESATARE TË DHEUT  
NGA SIPËRFAQE TË DESTINUARA PËR KULTURA  
BUQQËSORE DHE KOPSHTARE

MARRJA E MOSTRAVE MESATARE TË DHEUT  
NGA SIPËRFAQE TË DESTINUARA PËR LOZE  
SHUMËVJEÇARE DHE KULTURA TË PEMËVE



Ministria e myedist jetësore  
dhe planifikimit hapesinor  
Republikën e Maqedonisë



Universitetin  
"Nënë Tereza" - Shkup,  
Republikën e Maqedonisë

# UDHËZUES për analiza të dhëut

Projekt: MBROJTJA E AMBIENTIT JETESOR (DHEU)

Koordinator Dr. Daniela Dimovska,  
Fakulteti i Shkencave Teknologjike ne Universitetin "Nene Tereza" - Shkup  
Asistent-coordinator Mr. Nora Limanji,  
Fakulteti i Shkencave Teknologjike ne Universitetin "Nene Tereza" - Shkup

Konsultues/Eksperë:  
Dr. Sani Demuri, Fakulteti i Shkencave Teknologjike në  
Universitetin "Nënë Tereza" - Shkup

Dr. Aziz Pollozhani, Fakultetit i Shkencave Teknologjike  
Universitetin "Nënë Tereza" - Shkup

Dr. Tatjana Mitkova, Fakulteti i Shkencave të Bujqësisës dhe Ushtaqimitit në Universitetin "Shën Kirili dhe Metodi" - Shkup

Dr. Mëlë Markoski, Fakulteti i Shkencave të Bujqësisë dhe Ushqimit në Universitetin "Shtëpia Kritikë dhe Metodë" - Shkup

MOSTRATE DHEUT MERREN NË DREJTIM CIK-CAK, 15 DERI 20

 <p><b>1 - 1,5 kg</b></p> <p><b>1 DERI NË 1,5 KG DHE, VENDOSEEN NË QESE TË PASTËR</b></p>	<p><b>MËNJAHOHEN PJESET ANËSORE, KURSE PJEZA E MËSME VENDOS ET NË KOVË</b></p> <p><b>DHEU MIRË PËZHET NË KOVË DHE SITEN BUCAT</b></p>
<p><b>0 - 30 cm</b></p> <p><b>SHKRUHEN TË DHËNATE NEVOISHME, VENDOSEEN NË QESE DHE QESJA LIDHET</b></p>	<p>KOMPAÑINË EMER MBËMIÐIN KOMUNA KADASTRALE PARCELES KADASTRALE DATA</p>

**LOPATË, THIKË, KOVË,  
QESE PLASTIKE**

NË THELLESI PREJ 30 CM  
BËHET VRIMË ME LOPATË DHE  
RRAFSHOHET ANA BALLORE

 <b>30 - 60 cm</b>	 <b>0-30 cm</b>	 <b>1 - 1,5 kg</b>
<b>1 - 1,5 KG DHE, VENDOSEN NË 2 QESE TË PASTRA PLASTIKE PËR 0-30CM DHE PËR 30-60 CM</b>	<b>KOMPANIINË EMER MBIEMBIN KOMUNA KADASTRALE PARCELI KADASTRALE DATA</b>	<b>DHEU MIRË PËZHET NË KOVË DHE SITEN BUCAT</b>
<b>1 2 3</b>	<b>SHKRUHEN TË DHËNAT E NEVOJSHME, VENDOSEN N QESE DHE QESJA LIDHET</b>	<b>0 - 30 cm 30 - 60 cm</b>

**LOPATË, THIKË, 2 KOVA,  
2 QESE PLASTIKE**

NË THELLËSI PREJ 60 CM  
BËHET VURIMË ME LOPATË DHE  
RRAFSHOHET ANA BALLORE

## ÇFARË PARAQET MOSTRA MESATARE E DHEUT?

ÇKA ËSHTË E NEVOJSHME PËR MARRJEN  
E MOSTRAVE MESATARE TË DHEUT?

MOSTRA MESATARE E DHEUT ËSHTË MARRJA  
DHE PËRZIERJA E 20 DERI 25 MOSTRA TË  
VEÇANTA TË DHEUT.

PAJISJET E NEVOJSHME:  
LOPATË,  
THIKË,  
KOVË,

QESE PLASTIKE

NJË MOSTËR MESATARE ËSHTË E MJAFTUESHME  
PËR NJË SIPËRFAQE PREJ 1 DERI NË 2 HEKTARË,  
NË SIPËRFAQE HOMOGJENE.

PËR SIPËRFAQE MË TË MËDHA HOMOGJENE  
MERRËT NGA NJË MOSTËR MESATARE NË  
ÇDO 3 DERI 5 HEKTARË.

PËR PARCELAT MË TË MËDHA SE 5 HEKTARË  
MERRËN MOSTRA TË DHEUT NGA MË  
SHUMË PJESË.

PARA MBJELLJES MEREN MOSTRA MESATARE  
NGA SIPËRFAQE ME KULTURA BUJJËSORE  
DHE KOPSHTARE

PARA VJELJES SË KULTURËS OSË PAS VJELJES  
MERRËN MOSTRA TË DHEUT NGA SIPËRFAQE  
QË JANË TË DESTINUARA PËR KULTURA TË  
PEMËVE DHE LOZE SHUMËVJEÇARE.



NË ÇFARË THELLËSIE MERRËT MOSTRA  
MESATARE E DHEUT?

PËR KULTURAT BUJJËSORE DHE KOPSHTARE  
ME LOPATË MERREN SHËMBUJ (MOSTRA)  
NË THELLËSI PREJ 0 DERI 30 CENTIMËTER

PËR LOZE SHUMËVJEÇARE DHE KULTURA  
TË PEMËVE MERREN SHËMBUJ (MOSTRA)  
NË THELLËSI PREJ 0 -30 DERI  
30 - 60 CENTIMËTER

NË ÇKA DUHET PASUR KUJDËS!  
TË EVITOHET MARRJA E MOSTRAVE NGA  
PJESËT E PARCELAVE QË JANË AFËR:  
RRUGËVE , KANALEVE, NDËRTESAVE,  
DRUJUVE, SI DHE ATY KU NJERIU KA  
NDIKIM TË PAKONTROLLUAR.

SI FITOHET NJË MOSTËR?  
MOSTRAT QË MERRËN VENDOSEN NË KOVA,  
PËRZHEN, LARGOHEN BUCAT, GURËT DHE  
MBETJET BIMORE DHE BËHET ANALIZA ME  
MASË PREJ 0.5 KILOGRAM

MOSTRA E DHEUT VENDOSET NË NJË  
KUTI QESE PLASTIKE NË TË CILËN NGJITET  
ETIKETA ME TË DHËNATË NEVOJSHME